

Топлиот збор и професионалната подготвеност на д-р Славица се лек за сите на кои им е потребна нејзина помош.

Д-р Славица Костоска-Пешевска потекнува од Охрид. По дипломирањето на Медицинскиот факултет во Скопје, осум години работи во приватна ординација во родното место, а потоа доаѓа во главниот град и продолжува да се занимава со оваа хумана професија.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

На 9 август, на големиот православен празник Свети Пантелејмон, во Општина Петровец свечено беше отворена приватната здравствена установа, посветена на спомнатиот великомаченик и целebник - Пантелејмон. Желбата да им се помогне на луѓето и големата љубов кон професијата беа мотив д-р Славица Костоска-Пешевска својата имагинација да ја претвори во реалност - несекојдневна ординација од која зрачат топлина и пријатност.

Но, и покрај преубавиот ентериер, ординацијата не би ја имала професионалната функција доколку во неа ја нема и потребната апаратура, односно таа е опремена со најсовремена апаратура, со што се овозможуваат брзо дијагностицирање, анализа, третман и лекување.

Покрај вработената медицинска екипа, која врши редовни услуги за пациентите, д-р Славица има воспоставено постојана соработка со голем број доктори, специјалисти, професори од разни области на медицината, за да се овозможуваат најразлични прегледи, консултации, интервенции, дијагностицирања и други услуги, а сè во интерес на пациентот од било која возраст.

Како што истакна д-р Славица, ординацијата "Св. вмч и целebник Пантелејмон" нуди многу услуги, од општи прегледи, консултации, третман и дијагностицирање, ЕХО дијагностика на сите абдоменални органи, ЕХО на дојка и тироидна жлезда, со можност за давање резултати во печатена форма и на



СРЦЕ И ДУША ОТ ИМ Е ПОТРЕБНИ

Ординацијата беше осветена на денот на празникот Свети Пантелејмон. Свечениот чин го направи Неговото високо преосвештенство, митрополитот повардарски, г. Агатангел, заедно со јеромонахот отец Вартоломеј од манастирот "Сите Светии" и јеромонахот отец Јосиф од манастирот "Свети Јован Бигорски".



ЦД, без надоместок од матичните пациенти. Се работи со дванаесетканално ЕКГ, со можност за следење на работата на срцето подолго време (со специјален софтвер за таа намена) и давање резултати, исто така, без надоместок од матичните пациенти. Потоа, комплетна лабораторија со сини картони, како и сложени анализи од широк спектар, приватно, по даден ценовник, ампуларна и инфузна терапија, инхалации, инфрарцвено зрачење со солукс ламба, ушни прегледи со отоскоп, испирање и мали интервенции, моментно испитување на шеќер во крв, триглицериди и холестерол, достава на лекови од ординацијата за матичните пациенти, кои тие не се во можност да ги набават, домашни посети, советувања, интервенции и итна помош по потреба за најразлична возраст на пациентите.



"Го избрав Свети Пантелејмон затоа што и тој бил од плејадата на светци кои биле лекари-исцелители, како Козма, Дамјан, Наум Охридски, кои преку све-

Н^О НА Д-Р СЛАВИЦА КОСТОСКА-ПЕШЕВСКА



тиот дух, преку Божја помош, покрај тоа што физички лекувале, имале моќ и да исцелуваат. И како верник и како љубител на сите тие светци, кои несебично се дале за луѓето, одлучив токму овој светител да го избирам како заштитник, патрон на ординацијата.

Инаку, од мала се гледав во оваа професија и одев кон таа насока. Желба ми беше еден ден да станам докторка и несебично да им помагам на луѓето, кои ќе побараат помош од мене. Засега сум општ доктор, но оставам простор и за специјализација иако сè уште се двоумам за областа, педијатрија, интерна медицина или, пак, офталмологија. Но, за тоа потоа.

Поради оддалеченоста од центарот на градот, на луѓето кои живеат во Опш-

ВОРЕНИ ЗА СИТЕ НА КОИ А ДОКТОРСКА ПОМОШ



"Д-р Славица е исклучително продуктивна личност, која со својот искрен, топол збор ги лекува пациентите. Нејзината бескрајна љубов кон луѓето, големата трпеливост и сочувствувањето со проблемите на пациентите ја прават исклучителна личност. Нејзините зборови исцелуваат,

лекуваат, влеваат бескрајна доверба. Позитивната енергија која ја поседува, даровно им ја дели на сите кои ѝ се обраќаат за помош. Таа умее да препознае и да сирне длабоко во душата на пациентите, да го детектира душевниот проблем и трпеливо да го третира. Си заминуваат растоварени, охрабрени, закрепнати. Нескриената искрена, длабока вера со која д-р Славица ја продуктува својата личност е достојна за почит. Лекува со многу верба во исцеление на луѓето, како што лекуваа и светите лекари Пантелејмон, Козма, Дамјан, Наум Охридски и цела плејада светители. Всушност, името на ординацијата е заштитен патрон на сите кои влегуваат во неа. Внатрешната естетика, која во изобилство ја поседува д-р Славица, е прелеана во разнобојниот, разигран ентериер на ординацијата. Чувството на страв од белите докторски сидови и бои исчезнува поради овдешните ведри, топли бои, кои го отсликуваат внатрешниот свет на нашата докторка. А тој е богат со топлина, длабока надеж за исцеленија и пример за вистинска практична христијанска, православна вера", вели една од првите пациенти, Виолета Мартиновска.

тина Петровец сакам да им овозможам колку што е можно повеќе докторски услуги. Поради тоа, ординацијата ја опревив со соодветна апаратура, со која на пациентот можам да му дадам првична превенција и да поставам дијагноза. ЕХО прегледите и ЕКГ ќе бидат бесплатни за моите пациенти. Со првичното гледање на пациентот веднаш ќе знам каде да го упатам, кај кој специјалист и на тој начин ќе го 'поштедам' од талкање по медицинските установи. Исто така, цел ми е превентивно да се делува и да им се создаде навика кај пациентите два пати годишно да прават скрининг на организмот, затоа што во денешно време сè што е навреме откриено, со рана дијагноза, и лекувањето е многу поуспешно", вели д-р Славица.

За тоа каков однос воспоставува со пациентот д-р Славица објаснува дека нејзиниот првичен пристап не е чисто на релација доктор-пациент, туку човекот го гледа како пријател, со кој прво треба да поразговара, а потоа врз основа на тој разговор пациентот да си ја отвори душата и да каже што го мачи. На тој начин всушност, според неа, се доаѓа до половина дијагноза, а потоа следува докторскиот преглед, по што ќе се утврдува неговата здравствена состојба.

Ординацијата е отворена за сите луѓе на кои им е потребна докторска помош, без разлика дали се од Општина Петровец или, пак, живеат некаде на друго место. Д-р Славица отворено кажа дека, пред сè, од хумана гледна точка и од докторска етика секој човек ќе биде прифатен и примен и ќе му биде дадена медицинска помош.